

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА
МАКЕДОНИЈА

СТАТУТ на ВФМ

Скопје, 2018 година

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 20. од Уставот на Република Македонија (СВ на РМ бр.52/91) , член 5, 20, 25, 40, 74 и 76. од Законот за здруженија и фондации (СВ на РМ бр. 31/98 и 29.07 и Сл. Весник бр. 52/16.04.2010 и **135/11**), Закон за воздухопловство (СВ на РМ бр.14/06), Закон за спорт **член 14 и 15** (СВ на РМ бр.29/02, 66/04 и 81/08 Сл.весници „18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 61/16, 106/16, и 190/16,“

и член 22 од Статутот на Воздухопловната Федерација на Македонија, Собранието на ВФМ на својата Седница одржана на 02.02.2018 година донесе

СТАТУТ

на ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Име на организацијата е: ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Со седиште во: Скопје 1000 на ул. Мирослав Крлежа бр.1. тел/фах +389 2 61 63 868, www.vfm.org.mk, e-mail: office@vfm.org.mk

Во меѓународните институции името на организација се пишува: AERONAUTICAL FEDERATION OF MACEDONIA

Член 2.

Воздухопловна Федерација на Македонија (во понатамошен текст ВФМ) е Национална спортска федерација во која членуваат (се здружуваат) спортски здруженија (спортски клубови) и други правни лица кои вршат дејност од јавен интерес, од областа на воздухопловството и воздухопловниот спорт.

Член 3.

ВФМ е неполитичка вон партиска организација и не врши политичко и верско организирање и дејствување.

Член 4.

ВФМ својата активност ја извршува на територијата на Република Македонија.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Член 5.

Активностите на ВФМ и нејзините членки опфаќаат: воздухопловно и ракетно моделарство, падобранството, параглајдерството, змејарството, балонерство, воздухопловно едриличарство, моторното летање (општа авијација), летање со ултра лесни летала и самоградби и други воздухопловни и аеронаутички активности сврзани со воздухопловството и воздухопловните спортови.

Воздухопловните и воздухопловно спортските дејности и активности ВФМ и нејзините членки ги извршуваат во согласност со Законите на Р.Македонија, Статутот на ВФМ, Статутот и Спортските правилници на Меѓународната Воздухопловна Федерација (ФАИ-ФАИ) (во понатамошен текст ФАИ).

Член 6.

ВФМ е правно лице и е непрофитна организација, со права, обврски и одговорности кои произлегуваат од Уставот, Законите и Статутот на ВФМ.

За своите обврски ВФМ одговара со својот имот и сопствените средства.

Член 7.

ВФМ е активен и полноправен член на Меѓународната воздухопловна Федерација (ФАИ) и е единствена која во неа ги застапува интересите на воздухопловните спортисти од Р.Македонија во областа на воздухопловниот спорт.

Како полноправен член на ФАИ, ВФМ организира меѓународни воздухопловни спортски натпревари и манифестации.

ВФМ има право, покрај својот знак да го употребува и знакот на ФАИ.

Член 8.

ВФМ има свој знак, знаме, печат и штембил, како официјални обележја.

Знакот на ВФМ преставува стилизирана птица во лет над која се наоѓа падобран, а помеѓу нив стои кратенка ВФМ.

Знамето на ВФМ е со сина боја, во размер 1:2 со знакот на ВФМ во средина.

Печатот има правоаголна форма во размер 34мм x 26мм ограничен со линија. Знакот на ВФМ е во средина а под него со кирилица е испишано Воздухопловна Федерација на Македонија и под него Скопје.

Штембилот има четириаголна форма со димензии 45мм на 35мм, најгоре е поставен знакот на ВФМ, а под него следи текст:

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Бр. _____

_____ 20 год.

С К О П Ј Е

Текстот на печатот и штембилот е напишан на кирилично писмо.

Член 9.

ВФМ е доброволно здружена во Македонскиот олимписки комитет, Сојуз на спортски Федерации на Македонија и Сојуз на организации за техничка култура на Македонија (Народна техника на Македонија).

На полето на спортот и едукацијата, ВФМ активно соработува со Агенцијата за млади и спорт.

ВФМ може да членува и да се здружува и со други сродни организации и асоцијации во земјата и во странство.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ВФМ

Член 10.

Основни цели на ВФМ се:

1. Развивање и унапредување на воздухопловните активности и воздухопловниот спорт, опишани во Статутот на Меѓународната воздухопловна федерација (ФАИ).

2. Преку воздухопловниот спорт да ги образува и воспитува младите лиге за меѓусебното разбирање и пријателство и развивање на воздухопловната и воздухопловнотехничката култура.

3. Преку организирање на домашни и меѓународни воздухопловни натпревари и други спортски манифестации, ги собира и организира спортистите.

4. На меѓународен план, во склад со начелата на ФАИ, го развива меѓународниот интернационализам.

Член 11.

Основни дејности со кои се остваруваат целите:

1. Утврдување на основа за заедничка политика во развојот на воздухопловниот спорт во Р. Македонија.

2. Ги координира активностите во обуката, школувањето и стручното усовршување на воздухопловните кадри.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

3. Учествува во подготвување и утврдување на програми и правилници усогласени со Законот за воздухопловство.
4. Учествува во подготовка и изготвување на системот на правилници за воздухоплови спортски натпревари во согласност со правилниците на ФАИ.
5. Ги преставува и застапува интересите на своите членки пред државните органи и меѓународните организации во кои членува.
6. Ги утврдува и учествува во реализација на програмите за подготовка и учество на македонските спортисти на меѓународни воздухопловни натпревари.
7. Учествува во организирање и одржување на националните натпревари во воздухопловниот спорт според Годишниот спортски календар.
8. Конкурира во ФАИ за добивање организација на меѓународни натпревари и манифестации.
9. Учествува во организирање и одржување на меѓународни воздухопловни натпревари кои се доделени на Р.Македонија.
10. Делегира преставници во меѓународни организации и асоциации.
11. Извршува активности и задачи, кои според статутот на ФАИ и други меѓународни организации, чија е членка, има право и обврска.
12. Ги штити интересите на своите членови во користењето на воздушниот простор, како и при стекнување на летачки и воздухопловнотехнички дозволи и овластувања и правата за вршење на воздухопловните активности.
13. Извршува работи кои произлегуваат од пренесени овластувања од страна на државните органи.
14. Назначува делегати за државни натпревари.
15. Именува членовите на државните репрезентации за учество на европски и светски првенства.
16. Соработува со надлежни државни органи, стопански и други организации и поединци со цел да обезбеди средства и донации за работа и развој на воздухопловниот спорт.
17. Соработува со воздухопловните државни органи и ги координира активностите со своите членки во превземање на мерки и постапки за подобрување и зголемување на безбедноста на летањето и другите воздухопловни активности.
18. Води евиденција и врши распоредување и прераспоредување на материјално-технички средства и опрема, кои се водат како сопственост на ВФМ.
19. Формира Совет на организации за летачка обука, кој се бави со стручните активности во организациите за летачка обука.
20. Учествува во издавање на стручна литература и публикации од областа на воздухопловството, како и службена евиденција и образци за потребите на воздухопловниот спорт.
21. Дава стручно мислење и сугестии до надлежните органи при донесување или менување на нормативно-правната регулатива.
22. Изготвува нормативни акти и регулатива за категоризација на спортисти и доделување на награди и признанија.
23. ВФМ со своите членки може да учествува во деловни активности кои се во интерес на примарната дејност и развојот на воздухопловниот спорт.
24. Заради остварување сопствени цели, интереси и добивка, може да формира друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво согласно Законот за спорт и Законот за трговски друштва.

25. Во рамките на своето работење ВФМ може да основа организациска единица (подружница), канцеларии и сл. на територијата на Р.Македонија.

26. Соработува со Националната антидопинг комисија и другите организации и институции кои се занимаваат со оваа проблематика, за преземање на мерки и постапки во спречување на користењето на стимулативни средства, кои се забранети и штетни по здравје.

27. Ја поттикнува и стимулира конструкторската дејност и самоградбата на воздухоплови.

28. Превзема активности во медиумското преставување и пропагирање на активностите на ВФМ и нејзините членки.

29. Управува и одговара за управувањето со имотот на ВФМ,

30. Извршува и други активности утврдени од страна на органите на ВФМ.

III. ЧЛЕНОВИ НА ВФМ

Член 12.

Членувањето во ВФМ е доброволно.

Членовите на ВФМ можат да бидат редовни и почесни.

Како редовни членови во ВФМ може да членуваат регистрирани спортски здруженија (спортски клубови) и други правни лица во областа на воздухопловството и воздухопловниот спорт.

Почесни членови можат да бидат институции, организации или поединци кои со својата работа или делување помогнале во афирмацијата на воздухопловните спортови во Македонија.

Членовите на здружените членки воедно се и членови на ВФМ. Членовите се запишуваат во матична евиденција согласно со Законот.

Член 13.

Спортски клуб во смисла на овој Статут, Законот за спорт и Законот за воздухопловство, е спортско здружение, односно трговско друштво, кое врши воздухопловно-спортска дејност.

Други правни лица, во смисла на овој Статут, Законот за спорт и Законот за воздухопловство се: трговец-поединец и трговско друштво регистрирани за вршење на воздухопловна и воздухопловно-спортска дејност, како и правно лице кое покрај регистрацијата за вршење дејност од друга област, е регистрирано за вршење на воздухопловна и воздухопловно-спортска дејност.

Член 14.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

За зачленување во ВФМ спортските здруженија (спортски клубови) и други правни лица од областа на воздухопловството и воздухопловниот спорт треба да ги исполнат следните услови:

1. Да се основани (регистралирани) во согласност со Законот за здруженија и фондации, Законот за спорт сл весник 190/16 и Законот за воздухопловство.
2. Да поднесат барање за доброволно зачленување во ВФМ.
3. Да поднесат Статут кој е усогласен со Статутот на ВФМ.
4. Да ги исполнуваат основните услови за работа:
 - да имаат обезбедено соодветни објекти и опрема,
 - обезбедено соодветен стручен кадар.

Доколку членката на ВФМ сака да учествува, или да организира натпревар или систем на натпревари, потребно е од Агенцијата за млади и спорт, сходно Законот за спорт, да добие–Решение за вршење дејност спорт.

Одлуката за прием во членство ја донесува Управниот Одбор на ВФМ на предлог и со мислење од Комисијата за разгледување документи за здружување во ВФМ, а се верифицира на првата наредна седница на Собранието на ВФМ.

Член 15.

Права и должности на членките на ВФМ:

1. Самостојно одлучуваат за зачленување и истапување од ВФМ.
2. Самостојно ги донесуваат своите Статути и други општи акти со кои ја уредуваат својата организација и начинот на работата, но во склад со Статутот на ВФМ.
3. Имаат право и обврска да ги извршуваат воздухопловните и воздухопловно-спортските активности планирани и организирани од ВФМ.
4. Уредно ја плаќаат пропишаната членарина и другите финансиски обврски кон ВФМ.
5. Да го почитуваат Статутот и другите општи акт на ВФМ.
6. Членките на ВФМ се стекнуваат со право да делегираат свои членови во органите и телата на ВФМ, како и нивните членови да бидат делегирани во повисоки органи и меѓународни организации од страна на ВФМ.
7. Делегираните членови имаат право да предлагаат решенија од заеднички интерес, да ги усогласуваат своите ставови и интереси со другите членки и преставници на ВФМ, да ги застапуваат интересите на здруженијата од кои се делегирани и да работат на унапредување на заедничките интереси.
8. Со зачленување во ВФМ здружените организации, за своите членови, обезбедуваат право за учество на домашни (државни првенства) и меѓународни натпревари (официјални европски и светски првенства и светски воздухопловни игри), како и одредена финансиска поддршка за настапот, од средствата обезбедени од Агенцијата за млади и спорт и други донации и приходи, како и право да организираат воздухопловно-спортски натпревари и други манифестации.
9. Здружените организации имаат право на користење на материјални средства и опрема со кои располага ВФМ, како и ново набавените средства, кои се распределуваат со одлуки на Управниот Одбор на ВФМ.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

10. Здружените организации преку ВФМ обезбедуваат натпреварувачки (спортски) дозволи за своите спортисти, за учество на домашни и меѓународни натпревари.

11. По овластување од надлежниот државен орган, ВФМ може да издава и други видови на дозволи (лиценци) и овластувања за своите членки.

12. Преку своите преставници учествуваат во работата на Собранието на ВФМ и со тоа го остваруваат своето влијание на работата на ВФМ.

13. Должни се сите измени и дополни во своите Статути да ги достават до ВФМ.

14. Должни се, по барање од ВФМ, да доставуваат статистички извештаи за своите членови, за состојбата на материјалните средства и опремата, кои се во сопственост на ВФМ, билтени за учество на домашни и меѓународни натпревари и други податоци потребни во работата на ВФМ.

15. За полесно остварување на своите интереси, во одредена воздухопловна гранка во рамките на ВФМ, здружените членки може да се организираат во сојузи.

Член 16.

Членарината во ВФМ преставува еден од приходите наменети за извршување на програмските задачи на ВФМ и нејзините членки, како и подмирување на членарината во ФАИ и другите меѓународни организации.

Висината на членарината во ВФМ и динамиката на нејзината уплата се одредува со акт донесен од страна на Управниот Одбор на ВФМ.

Член 17.

Членка на ВФМ може да истапи од членството на ВФМ врз основа на одлуката на својот највисок орган на управување и кога за тоа ќе го извести Управниот Одбор на ВФМ.

Членка која истапува од ВФМ, должна е да ги измири сите свои финансиски и материјални обврски кон ВФМ и на ВФМ и ги врати сите воздухоплови, воздухопловно-технички средства и опрема, и други материјални средства, кои ги има добиено од страна на ВФМ или преку ВФМ.

Членка која истапува од ВФМ има право да го повлече имотот кој го има внесено во ВФМ, како и делот на имотот кој го стекнала за време на своето членување во ВФМ.

Објектите и материјалните средства кои се во сопственост на ВФМ, државата или единиците на локалната самоуправа не можат да се вклучат во имотот на трговското друштво со регистрирање на спортското здружение (спортски клуб) во трговско друштво.

Управниот Одбор на ВФМ со своја одлука го констатира престанокот на членството во ВФМ на членката која истапила од ВФМ и ги утврдува нејзините финансиски и материјални обврски кон ВФМ.

Член 18.

Во случај кога членка на ВФМ не го почитува Статутот на ВФМ и другите општи акти на ВФМ, или кога со своето дејание и однесување битно го нарушува угледот на ВФМ и другите членки, Управниот Одбор на ВФМ може да донесе одлука за исклучување од членство во ВФМ, а одлуката се верифицира на првата наредна седница на Собранието на ВФМ.

Член 19.

Членка на која и престанало членувањето во ВФМ, нема право да извршува било какви активности во ВФМ.

IV. ОРГАНИ НА ВФМ

Член 20.

ВФМ го претставуваат и застапуваат: Претседателот-Застапник на ВФМ, Потпретседателот на ВФМ и Генерален Секретар на ВФМ.

Член 21.

Органи на ВФМ се: Собрание, Управен Одбор, Застапник на Федерацијата и Надзорен Одбор.

Член 22.

Собранието на ВФМ е највисок орган на управување со ВФМ. Мандатот на Собранието на ВФМ е 4 (четири) години.

Член 23.

Собранието на ВФМ има надлежност да:

1. Го донесува Статутот на ВФМ, програмата, Деловникот за работа на Собранието на ВФМ и врши нивна измена и дополна.
2. Го разгледува извештајот за работата на ВФМ и врши негово усвојување.
3. Го разгледува, усвојува и донесува финансискиот извештај за работата на ВФМ и го објавува на веб страната на ВФМ, воедно го доставува до надлежните органи на државната управа.
4. Одлучува за промена на целта на ВФМ.

5. Одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на ВФМ.

6. Избира и разрешува членови на Управниот Одбор и на Надзорниот Одбор на ВФМ.

7. Го одредува и верифицира системот на избор на членови на Управниот Одбор на ВФМ, а го пренесува овластувањето на Управниот Одбор на ВФМ да разрешува членови на Управниот Одбор на ВФМ и на нивно место избира нови, а според укажаната потреба да го зголеми бројот на членови на Управен Одбор на ВФМ до 20% во однос на вкупниот број утврден со Статутот на ВФМ, водејќи сметка да вкупниот број на членови остане непарен.

8. Ги утврдува насоките, основите и политиката на развој на ВФМ, осгласно со програмата и Статутот на ВМ.

9. Одлучува за статусните измени на ВФМ.

10. Одлучува по жалби на членови на ВФМ, за поважните одлуки на Управниот Одбор на ВФМ.

11. Одлучува за сите суштински прашања кои ќе ги иницира-покрене Управниот Одбор и Надзорниот Одбор на ВФМ.

12. Врши и други работи во согласност со Законот, Статутот и другите акти на ВФМ.

13. Одлуките на Собранието на ВФМ за сите прашања се конечни и обвзрувачки за сите членки и органи на ВФМ.

Член 24.

Собранието на ВФМ го сочинуваат:

1. Претседател на ВФМ, членови на Управниот Одбор на ВФМ и претседателите на стручните комисији.

2. По 3 (три) претставници од воздухопловните спортски клубови кои имаат активни членови во најмалку три воздухопловни гранки.

3. По 2 (два) претставници од воздухопловните спортски клубови кои имаат активни членови во помлку од три воздухопловни гранки.

4. Претставници од институции, организации или поединци, који имаат битно влијание на работата на ВФМ и воздухопловните спортски клубови, а кои ги утврдува Управен Одборот на ВФМ, (не повеќе од 7 (седум) претставника).

Член 25.

Секој претставник во Собранието на ВФМ должен е при доаѓање на изборната (конститутивна) седницата на ВФМ да донесе писмено овластување потпишано од највисокиот легитимен претставник на организацијата, дека неговата организација го избрала за свој претставник.

Членовите на Собранието на ВФМ рамноправно учествуваат во расправиите и одлучувањето со полно право на глас.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Член 26.

Собранието на ВФМ може полноважно да заседава и одлучува, ако на седницата присуствуваат повеќе од половина членови на Собранието.

Собранието на ВФМ одлуките ги носи со мнозинство на гласови од присутните членови на Собранието.

Исклучок од предходниот став преставува донесување на Одлука за престанок на работа на ВФМ, при што усвојувањето ќе се изврши со гласање и кога за него ќе се изјаснат најмалку две третини од вкупниот број на членови на Собранието на ВФМ.

Гласањето за сите одлуки на Собранието на ВФМ е јавно, доколку Собранието не одлучи поинаку за начинот на гласањето, за поедини одлуки, во текот на усвојувањето на Деловникот за работа на Собранието, дали гласањето ќе биде тајно.

Член 27.

Собранието на ВФМ работи на седници.

Собранието на ВФМ се одржува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Седниците на Собранието на ВФМ ги свикува Претседателот на ВФМ.

Поканите за седницата на Собранието на ВФМ, заедно со предлогот на дневениот ред и работните материјали, на членовите им се доставуваат преку здружените клубови, по електронски пат или писмено, најмалку 10 (десет) дена пред одржувањето на седницата.

Со седниците на Собранието на ВФМ раководи Претседателот на ВФМ, според утврдениот Деловник за работа.

Со изборните (конститутивните) седници на Собранието на ВФМ, раководи Работното Управен Одбор, кое се избира на самата седница.

За изборните (конститутивните) Седници, се усвојува Деловник за работа, кој важи само за таа Седница.

Член 28.

Вонредни седници на Собранието на ВФМ се свикуваат:

- По барање на минимум 1/3 од вкупниот број на членовите на Собранието на ВФМ,

Вонредна седница на Собранието на ВФМ, Управниот Одбор на ВФМ треба да свика во рок од 14 (четрнаесет) дена од денот на дадениот предлог, доколку не ја свика, неа ја свикува Управниот Одбор на ВФМ во рок од 14 (четиринаесет) дена, доколку ни тоа не ја свика, вонредната седница ја свикуваат иницијаторите.

Вонредна седница за работата на Управниот Одбор на ВФМ, може да свика и Надзорниот одбор.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Поканите и материјалите за вонредната седница на Собранието на ВФМ, се доставуваат на ист начин како и за редовната седница.

На вонредната седница, Собранието на ВФМ има право да одлучува по прашања од своја надлежност по исти критериуми како и на редовната седница на Собранието на ВФМ.

Член 29.

На редовните и вонредните седници на Собранието на ВФМ може да присуствуваат во својство на набљудувачи и гости, поединци и претставници на други организации со право на учество во дискусии, доколку тоа им го дозволи Предавачот на Собранието, но без право на глас.

Записникот и одлуките од седницата на Собранието на ВФМ, се доставуваат до сите здружени клубови кои имаат преставник во Собранието на ВФМ, до Претседателот на ВФМ, Подпретседателот на ВФМ и до Претседателите на Стручните комисији, најдоцна 20 (дваесет) дена по завршувањето на седницата на Собранието на ВФМ.

2.-Управен одбор на ВФМ

Член 30.

Управниот Одбор на ВФМ е извршен орган, избран од Собранието на ВФМ, кој раководи и управува со ВФМ и непосредно ги реализира Програмите и Одлуките на Собранието на ВФМ.

Мандатот на членовите на Управниот Одбор на ВФМ трае 4 (четири) години со право на повторен избор.

Управниот Одбор на ВФМ:

1. Ги подготвува седниците на Собранието на ВФМ,
2. Подготвува нацрт за нов Статут на ВФМ и предлози за негови измени, како и други одлуки кои треба да ги донесе Собранието на ВФМ,
3. Ја спроведува политиката, одлуките и заклучоците донесени од страна на Собранието на ВФМ.
4. Управува и одговара за управувањето со имотот на ВФМ.
5. Донесува годишна Програма за работа и финансиски план.
6. Донесува општи и посебни акти, согласно програмските цели на ВФМ, кои не се во надлежност на Собранието на ВФМ.
7. Својата работа ја врши согласно Статутот на ВФМ.
8. Обезбедува почитување на Правилниците и другите акти донесени од Меѓународна воздухопловна федерација (ФАИ).

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

9. Прави годишни и периодични извештаи за работата на ВФМ со финансиски преглед.

10. Прави Планови за развој и унапредување на воздухопловството и воздухопловниот спорт.

11. Веднаш после конституирањето на Управниот Одбор избира Претседател и Подпретседател на ВФМ од членовите на Управниот Одбор на ВФМ.

12. Прави Програма за обнова на материјалната база на ВФМ и здружените членки.

13. Донесува одлуки за распоредување, прераспоредување и доделување на материјално-технички средства и опрема.

14. Донесува одлуки за набавка, отуѓување и издавање под закуп на објекти, материјално-технички средства и опрема, кои се дефинирани како средства на ВФМ.

15. На предлог на стручните Комисии именува селектори на репрезентации во сите воздухопловни гранки.

16. Ги усвојува Програмите за работа на селекторите за активностите на репрезентациите.

17. Одлучува за избор, именување, делегирање, замена и отповикување на членови, делегирани во разни домашни и меѓународни асоцијации и институции.

18. Го усвојува Годишниот спортски календар, со што го одобрува организирањето на Државните првенства и другите натпревари во сите воздухопловни гранки, предложен од страна на стручните Комисии, а усогласен во Комисијата за спорт, одлучува за системот на спортските натпревари во ВФМ и носи одлуки на кои клубови и организации ќе им биде доделено непосредното организирање на државните првенства и меѓународните натпревари.

19. Донесува одлуки за кандидирање на ВФМ за организирање и одржување на светски, европски и други меѓународни натпревари во Р.Македонија и учество на наши репрезентации и натпреварувачи на натпревари во странство.

20. Обезбедува надзор над спроведувањето на донесените планови, програми, одлуки и решенија.

21. Донесува одлука за избор, именување и разрешување на Генералниот секретар на ВФМ.

22. Формира Стручна служба на ВФМ и ја контролира нејзината работа преку Генералниот секретар на ВФМ.

23. Свикува седници на Собранието на ВФМ.

24. Донесува одлуки за финансиско задолжување на ВФМ.

25. Ја следи и анализира безбедноста на летањето во сите воздухопловни гранки, превентивно делува, превзема мерки и постапки доколку е таа нарушена, ако е потребно формира посебна Комисија за безбедност на летањето и соработува со сите институции кои се надлежни за оваа проблематика.

26. Определува критериуми за формирање на стручни Комисии, како помошни стручни тела, ги назначува (именува) членовите на стручните комисии и со посебна одлука може да им пренесе работи од своја надлежност.

27. Ги анализира и усвојува Програмите, Плановите за работа и извештаите на стручните комисии.

28. Остварува соработка со органи и институции на сите нивоа, во државата и во странство, единиците на локалната самоуправа и Град Скопје и другите организации и институции.

29. Ги разгледува извештаите и наодите на Надзорниот одбор и превзема мерки и активности по истите.

30. Одлучува, врз основа на предлогот на Комисијата за награди и признанија, за доделување на воспоставените домашни и меѓународни награди и признанија.

31. Донесува одлуки по поднесените приговори, жалби и поплаки од здружените членки или поединци од својата надлежност.

32. Одлучува за критериумите и висината на членарината што ја плаќаат здружените членки.

33. Одлучува за исклучување од членство во ВФМ на здружените членки, врз основа на зацртаните критериуми и таа одлука ја верифицира на првото наредна седница на Собранието на ВФМ.

34. Дава мислење и согласност за меѓународна соработка на здружените клубови со клубови од други држави.

35. Донесува Деловник за работа на Управниот Одбор на ВФМ.

36. Донесува одлука за избор на најдобри спортисти по гранки во изминатата сезона, на предлогот на стручните Комисии, а врз основа на утврдените критериуми.

37. Донесува одлука за финансиски потписници.

38. Одлучува за издавачка, пропагандна и маркетиншка активност на ВФМ.

39. Извршува и други активности кои произлегуваат од овој Статут и носи одлуки за други нормативно-правни акти сврзани со активностите предвидени со Статутот на ВФМ.

40. Носи одлука за усвојување на Завршната сметка.

41. Неможе и несмее да фаворизира или занемарува член на ВФМ

42. Доделува стипендии, награди и признанија.

43. Управниот Одбор може да одлучи за промена на Претседателот доколку утврди дека тој не ја извршува функцијата во склад со Статутот и очекувањата на ВФМ. На негово место може да назначи времен Претседател (може да биде и потпретседателот) со мандат од 3 месеци, во кој рок мора да се изгласа нов Претседател.

44. Управниот Одбор може да донесе одлуки од надлежноста на Собранието со привремена важност доколку донесувањето на истите е неопходно за нормално работење на ВФМ, исполнување на законските обврски. Наведените времени одлуки ги разгледува Собранието на првата наредна Седница, донесува отценка за правилноста и добронамерноста на одлуките и по потреба ги именува како трајни одлуки.

Член 31.

Управниот Одбор на ВФМ брои 11 (единаесет) члена. Членови на Управниот Одбор на ВФМ по функција се:

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

▪ 5 (пет) члена, по функција се Претседатели на Управните одбори на Воздухопловните спортски клубови кои имаат активни членови во најмалку три воздухопловни гранки,

- 4 (четири) члена, претставници на воздухопловни секции:
 - Ракетно и воздухопловно моделарство
 - Генерална авијација
 - Параглајдерство, и
 - Паodobранство

2 (два) члена, претставници на институции или организации, или поединци кои битно придонесуваат (или можат да придонесат) во развојот на воздухопловството и воздухопловниот спорт,

Во Управниот одбор задолжително членуваат правници и економисти.

Член на УО може да биде не повеќе од два мандата последователно, а истиот може повторно да биде избран по истекот на временскиот период од најмалку еден полн мандат“

Членовите на органот на управување на националната спортска федерација и секретарот не смее да се во роднинска врска по сите линии до втор степен со претседателот на националната спортска федерација ниту пак нивни компании да се капитално или управувачки поврзани.

Член 32.

Управниот Одбор на ВФМ работи и одлучува на седници.

Седниците на Управниот Одбор на ВФМ ги свикува Претседателот на ВФМ со писмени покани и утврден Дневен ред.

Точките на Дневниот ред ги одредува Претседателот на ВФМ по своја одлука или на предлог на другите членови на Управниот Одбор на ВФМ.

Измени и дополни пред почетокот на седницата одобрува Претседателот на ВФМ само до колку се однесуваат на итни работи или не можеле да се предвидат во подготовката за седницата.

По исклучок на предходниот став, во случај на итност Претседателот на ВФМ седницата може да ја свика и по телефон или електронски пат.

Поканите за седниците на Управниот Одбор на ВФМ, со Дневен ред и пратечкиот материјал, се доставуваат на членовите на Управниот Одбор на ВФМ најмалку 7 (седум) дена пред почетокот

на седницата.

Редовни седници на Управниот Одбор на ВФМ по правило се одржуваат еднаш во 3 (три) месеци.

Вонредни седници на Управниот Одбор на ВФМ се свикуваат по барање на 1/3 на членовите на Управниот Одбор на ВФМ. Вонредните седници на

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Управниот Одбор на ВФМ мора да бидат свикани во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на доставувањето на барањето.

Со седниците на Управниот Одбор на ВФМ председава и ги води Претседателот на ВФМ, а во негова отсутност Потпретседателот на ВФМ.

Член 33.

Управниот Одбор на ВФМ може полноважно да работи и одлучува, доколку на седницата присуствуваат повеќе од половина негови членови.

Одлуките на Управниот Одбор на ВФМ се полноважни, доколку се донесени со мнозинство гласови од вкупниот број на присатните членови.

Гласањето на седниците на Управниот Одбор на ВФМ по правило е јавно.

Работата на ВФМ, како и седниците на Управниот Одбор на ВФМ се јавни и отворени.

Исклучок од предходниот став може да направи Претседателот на ВФМ и да свика “затворена седница“ на Управниот Одбор на ВФМ.

Записник од седницата на Управниот Одбор на ВФМ се доставува на членовите на Управниот Одбор на ВФМ во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на одржувањето на седницата.

Член 34.

Доколку има итноост за донесување на одлука, согласно член 3 точка 11 “одлучување без присуство“ од Законот за здруженија и фондации е начин преку кој членовите на УО на ВФМ може да се изјаснат и донесат валидна одлука без одржување на седница, а преку телефонска конференција, електронска пошта, потпишување на акт, или друг начин уреден со Статутот на организацијата, се консултираат со Генералниот Секретар, а одлуката мора на првата редовна седница на Управен Одбор истата да ја верификуваат.

3.-Надзорен одбор

Член 35.

Надзорниот одбор е орган на ВФМ избран од страна на Собранието на ВФМ, кој согласно Статутот на ВФМ, врши контрола во спроведувањето на Статутот на ВФМ и општите акти кои произлегуваат од него.

Надзорниот одбор на ВФМ и инспекторот од Агенција за млади испорт на Република Македонија може да врши контрола во располагањето со средствата на ВФМ, на завршната сметка на ВФМ, во донесувањето и правилноста на примената на општите акти на ВФМ, за законитоста во работењето на ВФМ и почитувањето на Статутот на ВФМ.

За своите наоди Надзорниот одбор го известува Управниот Одбор на ВФМ и Претседателот на ВФМ и истите се должни да ги разгледаат и доколку се аргументирани и оправдани да превземат мерки за отклонување на укажаните неправилности.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Надзорниот одбор за својата работа и за материјално-финансиското работење на ВФМ поднесува извештај на Собранието на ВФМ.

Член 36.

Надзорниот одбор се состои од 3 (три) члена, Претседател и уште двајца членови кои од редовите на ВФМ, ги бира Собранието на ВФМ, при што не мора да бидат членови на Собранието на ВФМ. Членовите на Надзорниот одбор не може да бидат бирани во други органи и работни тела во ВФМ.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години и истите можат повторно да бидат избрани.

Надзорниот одбор работи на седници, кои се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш годишно.

Надзорниот одбор го свикува и со него раководи Претседателот на Надзорниот одбор, а одлуките се носат со мнозинство гласови на неговите членови.

4.-Претседател на ВФМ

Член 37.

Претседателот на ВФМ е избран функционер од највисок ранг во ВФМ.

Мандатот на Претседателот трае 4 години, може да биде избран најмногу два мандати последователно и истиот може повторно да биде избран по истекот на временскиот период од најмалку еден полн мандат.

Доколку во моментот на престанување на мандатот на Претседателот, сметката на федерацијата е блокирана најмалку 30 (триесет) дена, Претседателот чиј мандат престанува не може да биде повторно избран.

Должности и права на Претседателот на ВФМ:

1. Раководи со ВФМ, ја креира и спроведува деловната политика на ВФМ.
2. Ја претставува и ја застапува ВФМ во државата и во странство во сите организации и институции со овластувањата кои му ги дава Статутот на ВФМ.
3. Раководи со активностите во ВФМ на подготовка и реализацијата на долгорочните и годишните програмски активности.
4. Ги потпишува општите акти донесени од страна на Управениот Одбор и Собранието на ВФМ.
5. Ги свикува и председава со седниците на Управниот Одбор и Собранието на ВФМ.
6. По потреба присуствува и на седниците на другите органи на управување во ВФМ или во здружените клубови.

7. Се грижи за извршување на одлуките и заклучоците на Управниот Одбор и Собранието на ВФМ.

8. Извршува и други работи и активности предвидени со Статутот на ВФМ и за оние за кои ќе добие овластување од Управниот Одбор и Собранието на ВФМ.

Член 38.

Изборот на Претседателот на ВФМ се врши на првата седница на Управниот Одбор на ВФМ, со принцип на просто мнозинство.

Доколку за Претседател на ВФМ се предложени повеќе кандидати, постапката за одлучување е следна:

1. Гласањето ќе биде завршено и легитимно, доколку еден од кандидатите добије повеќе од половина гласови на присутните членови.

2. Доколку ниту еден од кандидатите не добие мнозинство на гласови, гласањето се повторува, со тоа што во вториот круг влегуваат само двајца кандидати со најголем број добиени гласови во првиот круг и избран ќе биде кандидатот кој ќе добие просто мнозинство.

3. Ако и двата кандидата добијат по 50% од гласовите, гласањето ќе се повтори.

Член 39.

Новоизбраниот Претседател на ВФМ должноста ја превзема веднаш по изборот, а примипредавањето на должноста помеѓу предходниот и новоизбраниот Претседател мора да се заврши во рок од 10 (десет) дена од денот на неговото наменување.

Член 40.

Мандатот на Претседателот – Застапник на ВФМ може да престане и пред истекот на периодото за кој е избран, со отповикување или оставка.

Отповикувањето на Претседателот – Застапник на ВФМ може да се изврши доколку тој во својата работа не се придружува до статутот и другите општи акти на ВФМ или доколку со својта работа и причини значителна материјална штета на ВФМ.

Одлуката за отповикување ја носи Управниот Одбор со 2/3 мнозинство.

По увоената оставка на Претседателот – Застапник на ВФМ или ново предложениот времен Претседател, до избор на нов Претседател – Застапник на ВФМ, но не подолго од 3 месеци.

5. – Потпретседател на ВФМ

Член 41.

Во однос на правата и должностите Подпретседателот на ВФМ има исти овластувања како и Претседателот на ВФМ во негово отсуство.

Својата функција Потпретседателот на ВФМ ја извршува по овластување на Претседателот на ВФМ за конкретни задачи, а потполно, во отсуство или спреченост на Претседателот на ВФМ.

Потпретседателот на ВФМ го бира Управниот Одбор на ВФМ од неговите членови на предлог на Претседателот на ВФМ.

Мандатот на Потпретседателот трае 4 години, може да биде избран најмногу два мандати последователно и истиот може повторно да биде избран по истекот на временскиот период од најмалку еден полн мандат.

Мандатот на Потпретседателот на ВФМ може да престане и пред истекнување на рокот за кој е избран, со отповикување или оставка, по процедура по која е и избран.

6.-Генерален секретар на ВФМ

Член 42.

Генералниот секретар на ВФМ го именува Управниот Одбор на ВФМ врз основа на објавен јавен конкурс со утврдени критериуми. Основни критериуми за избор на Генерален секретар на ВФМ се:

- да поседува високо или вишо образование (VII или VI степен).
- да биде воздухопловец или поврзан со воздухопловството

Овие критериуми можат да бидат променети од страна на Управниот Одбор на ВФМ со цел да се постигне максимално корисен ефект при изборот на Генерален Секретар.

За начинот на ангажирање на Генералниот секретар Претседателството на ВФМ ќе донесе посебна одлука.

За својата работа Генералниот Секретар е одговорен пред Управниот Одбор и Претседателот на ВФМ.

Генералниот секретар, согласно на овој Статут и другите општи акти, ги спроведува следните активности:

1. Раководи со непосредните активности на ВФМ.
2. Раководи со стручната служба на ВФМ.
3. Ја застапува ВФМ во правниот промет со правни и физички лица.
4. Ги спроведува сите одлуки на Собранието и Управниот Одбор на ВФМ и се грижи за нивно имплементирање кај здружените членки.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

5. Учествува во подготовката и извршувањето на годишната Програма на активностите во ВФМ.

6. Подготвува и доставува материјали за редовни и вонредни седници на Управниот Одбор и Собранието на ВФМ.

7. Во име на ВФМ потпишува поединечни акти и финансиски документи.

8. Наредодавец е за извршување на финансиискиот план на ВФМ.

9. На барање на Управниот Одбор на ВФМ поднесува извештај за својата работа и работата на стручната служба во ВФМ, најмалку еднаш годишно.

10. Овластен е да склучува и потпишува договори и други правни акти, кои се во согласност со Статутот на ВФМ и со овластувањата што ќе му ги даде Управниот Одбор на ВФМ со своја одлука.

11. Ја претставува организацијата пред трети лица и организира медиумско претставување и афирмирање на ВФМ и нејзините членки.

12. Извршува и други работи и задачи што ќе му ги додели Претседателот и Управниот Одбор на ВФМ или ќе произлезат од тековното работење.

Генералниот секретар на ВФМ задолжително присуствува на седниците на Управниот Одбор на ВФМ со право на учество во расправите, но без право на гласање за одлуките.

Член 43.

Работниот однос на Генералниот секретар е со неодредено време, а Управниот одбор може да се донесе одлука за раскинување на работниот договор.

Раскинувањето на договорот може да се изврши доколку Генералниот секретар на ВФМ во својата работа не се придржува до Статутот и другите општи акти на ВФМ или доколку со својата работа причини значителна материјална штета на ВФМ.

Оставката на Генералниот секретар на ВФМ ја усвојува Управниот Одбор на ВФМ.

Во случај на отповикување или оставка на Генералниот секретар на ВФМ, Управниот Одбор на ВФМ именува вршител на должноста Генерален секретар на ВФМ до именување на нов Генерален секретар на ВФМ, но не подолго од 6 (шест) месеци.

По именувањето на новиот Генерален секретар на ВФМ, примопредавањето на должноста помеѓу досегашниот и новиот

Генерален секретар на ВФМ, мора да биде извршено во рок од 10 (десет) дена од денот кога е именуван нов Генерален секретар на ВФМ.

V. РАБОТНИ ТЕЛА НА ВФМ

Член 44.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Заради поефикасно работење на ВФМ, Управниот Одбор на ВФМ формира работни тела, во смисла на:

1. Извршен одбор
2. Стручни комисији
3. Совет на организации за летачка обука
4. Стручна служба на ВФМ

1. - Извршен Одбор

Член 45.

Улогата на Извршниот одбор е донесување на итни одлуки, со цел да се зголеми ефикасноста во работењето за реализација на активностите помеѓу две седници на Управниот Одбор на ВФМ и во случаеви кога е неопходна брза постапка или одлука за решавање на одреден проблем, а времето за свикување на седница на Управниот Одбор на ВФМ не го овозможува тоа.

Извршниот одбор го сочинуваат Претседателот, Подпретседателот и Генералниот секретар на ВФМ.

Одлуките на Извршниот одбор ги верифицира Управниот Одбор на ВФМ на наредната седница.

- 2.-Стручни комисији

Член 46.

Стручните комисији се помошни тела на Управниот Одбор на ВФМ, овластени, од стручен аспект, да ги водат активностите во воздухопловните гранки и за други активности кои ги опфаќа воздухопловниот спорт, со цел да ја зголемат ефикасноста на работењето на здружените членки и ВФМ, безбедноста на летањето, организирањето на спортските манифестации, развојот и афирмацијата на воздухопловниот спорт.

Во ВФМ се формирани следни стручни комисији:

1. Комисија за спорт
2. Комисија за летачки активности (општа авијација и едриличарство)
3. Комисија за падобранство
4. Комисија за моделарство
5. Комисија за ултралесни летала и самоградба
6. Комисија за параглајдерство и змејарство
7. Комисија за технички прашања и одржување на воздухоплови
8. Комисија за разгледување на документи за здружување во ВФМ
9. Комисија за награди и признанија

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Според укажаните потреби, Управниот Одбор на ВФМ, има право, со своја одлука да формира и други комисиии од времен или траен карактер.

Управниот Одбор на ВФМ со посебна одлука ги избира членовите на комисиите, нивните претседатели и секретари, предложени од самите комисиии.

Отповикувањето на членовите на комисиите, претседателите и секретарите е според иста процедура како и при изборот.

Поблиски одредби за надлежностите и работата на стручните комисиии утврдени се со “Општиот правилник за работа на стручните комисиии”.

3.-Совет на организации за летачка обука.

Член 47.

Го формира Управниот Одбор на ВФМ од преставници на организациите за летачка обука и со него раководи Претседател.

Задачи на Советот на организациите за летачка обука се:

1. Ги програмира активностите на полето на обуката и школувањето на воздухопловните стручни кадри.

2. Носи Програми и интерни правилници за обука и школување, кои не се пропишани со Законот за воздухопловство.

3. Превзема мерки и активности за унапредување на системот на обуки, преобуки и школување на стручни кадри.

4. Превзема мерки и активности при нарушувањето на безбедноста на летањето и подобрувањето на истата.

5. Предлага и организира стручни семинари и работилници со цел следење на новите законски прописи и регулативи, зголемување на безбедноста на летањето и подигање на стручноста на повисоко рамниште.

6. Носи насоки и програми за унапредување на методиката во спроведувањето на обуката.

7. Прави анализи за најдобра искористеност на летачките средства и опремата во системот на обуката и школувањето.

8. Изготвува анализи со предлог за набавка на воздухопловни, воздухопловно-технички средства и опрема.

9. Работи и други работи за кои смета дека има потреба, а се сврзани за обуката, преобуката и школувањето.

Заклучоците, одлуките, програмите кои ги носи Советот, а не се сврзани со материјално-финансиски средства, се обврзувачки за сите членки.

Овие акти Советот ги презентира на Управниот Одбор на ВФМ, а предлозите од материјално-финансиски карактер ги доставува на разгледување и усвојување на Управниот Одбор на ВФМ.

Советот изготвува Деловник за работа које во склад со Статутот на ВФМ.

4.-Стручна служба на ВФМ

Член 48.

Управниот Одбор на на ВФМ, заради извршување на стручни воздухопловни, воздухопловно-технички, материјално-финансиски, книговодствени, нормативно-правни, административно-технички и други помошни работи, формира Стручна служба на ВФМ која нема својство на правно лице.

Со Стручната служба раководи Генералниот секретар на ВФМ.

Општите акти за организација и систематизација на работите и задачите на вработените во Стручната служба, како и за нивниот број, со одлука ги донесува и одредува Управниот Одбор на ВФМ. Средствата за личните примања и други примања на вработените и ангажираните лица во Стручната служба, ги обезбедува ВФМ.

Во одлучување за поединечни права и обврски на вработените и ангажираните лица во Стручната служба на ВФМ, Генералниот секретар на ВФМ има права, должности и овластувања предвидени со Закон, Статутот и другите општи акти на ВФМ.

ВФМ и вработените или ангажираните лица во Стручната служба на ВФМ во склад со Законот, склучуваат договор за меѓусебните права, обврски и одговорности.

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 49.

Работата на ВФМ, на нејзините органи и работните тела е јавна. Органите на ВФМ се должни да обезбедат и остварат јавност во своето работење, во располагањето со средствата на ВФМ и за другите прашања кои се од интерес за јавноста на работата на ВФМ. Исклучително, Управниот Одбор и Собранието на ВФМ може да одлучат поедини седници да се одржат без присуство на јавноста, во склад со Деловниците за работа.

Член 50.

ВФМ може слободно да ги искажува и промовира своите ставови и мислења за прашања од интерес на ВФМ, да поведува иницијатива и да учествува во градњето на јавното мислење и креирањето на политиката на ВФМ.

Член 51.

ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ВФМ со своите програмски цели и дејности ќе се стреми кон добивање на статус на Сојус-организација од јавен интерес и по добивањето со тој статус, во целост ќе ги извршува, спроведува законските обврски од Законот за здруженија и фондации (СВ на РМ 52/2010 и 135/11), а во врска со ова и со доверените вршења на јавни овластувања, пренесени од надлежност на Органите на државната управа, поврзани со воздухопловно – техничко образование на воздухопловни кадри од сите сегменти.

VII. СРЕДСТВА НА ВФМ

Член 52.

За извршување на целите и задачите ВФМ стекнува средства од следните извори:

1. Од членарината на здружените членки.
2. Од располагање со сопствен имот и сопствени средства.
3. Од издавање под закуп на објекти, деловни простории и други средства со кои располага ВФМ, согласно законските прописи.
4. По основ на прилози, донации, подароци, маркетинг во областа на воздухопловството, воздухопловните спортови и слично.
5. Од издавачка дејност.
6. Од државните органи и институции, по основ на развивање и унапредување на воздухопловните активности од интерес на граѓаните и државата.
7. Од буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и буџетот на Град Скопје.
8. -Донации на правни лица кои вршат дејност од областа на спортот за која е основана спортската федерација, како и донации од други правни лица,
9. -Надоместоци за спорт утврдени во Законот за игри на среќа.
10. Од фондови и фондации кои ги финансираат програмските цели и вложуваат во развојот на воздухопловство и воздухопловниот спорт.
11. Од средствата што ги остварува Друштвото со ограничена одговорност или Акционерското друштво, основани за вршење дејност спорт, за остварување на целите и задачите, интересите и активностите и финансирање на функциите утврдени со Статутот.
12. Од вршење на активности врз основа на пренесени овластувања од страна на државните органи.
13. Од придонеси на свои членови и други организации и институции за реализација на програмските цели по основ на договори и одлуки.

Средствата стекнати од извори наведени во членот 49. се сопственост на ВФМ.

Средствата добиени од државниот буџет се користат исклучиво според намената одредена со одлука на надлежниот орган. Користењето на финансиските и материјалните средства, кои ги стекнува ВФМ, се распределуваат со одлука на Управниот Одбор на ВФМ.

Член 53.

Управниот Одбор на ВФМ има право да одземе или прераспореде веќе доделени средства, во случаи кога ќе се утврди дека:

1. Доделените средства неправилно се користат според утврдените критериуми.
2. Воопшто не се користат.
3. Корисникот не обезбедил или не обезбедува соодветни услови за нивно користење.
4. Не се користат според пропишаните законски норми.
5. Корисникот се обидува да ги отуѓи без соодветна одлука на Управниот Одбор на ВФМ.

Доколку се утврди дека корисникот го оштетил или уништил доделеното средство со неправилно користење или негрижа, ВФМ е должна да покрене постапка за надознада на причинетата штета.

Здружените членки за средствата кои им се доделени на времено или трајно користење, а се во сопственост на ВФМ, можат да предлагаат нивно отуѓување со предлог на Управниот одбор до Управниот Одбор на ВФМ.

За таа цел Управниот Одбор на ВФМ ќе формира Комисија која ќе даде предлог за причините и оправданоста за реализација на таква одлука.

Конечна одлука носи Управниот Одбор на ВФМ.

VII. ОДГОВОРНОСТ И ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ

Член 54.

Здружените членки и сите нивни членови, членовите на Управниот Одбор на ВФМ и Стручната служба на ВФМ, должни се да ги почитуваат Статутот на ВФМ, Правилниците и Деловниците за работа и сите други општи акти на ВФМ кои ги регулираат права, должностите и обврските.

Со членување во ВФМ, обврска на сите членови е почитување на “Законот за спорт“ и “Законот за воздухопловство“, во кои се регулираат правата и одговорноста за неизвршување на обврските.

За неизвршување на одредбите од општите и поединечните акти на ВФМ, здружените членки и членовите на ВФМ може да бидат земени на одговорност.

Член 55.

За неизвршување или кршење на Статутот на ВФМ, општите акти и одлуките кои произлегуваат од нив, членовите на ВФМ можат да бидат повикани на дисциплинска одговорност согласно “Правилникот за дисциплинска одговорност“.

Член 56.

Кога здружената членка доброволно истапи од членството во ВФМ, или биде исклучена, должна е да ги подмири сите свои финансиски и материјални обврски кон ВФМ и да ги врати сите доделени или распоредени материјално-технички средства, опрема и објекти.

VIII. ОПШТИ АКТИ СПОРЕД КОИ РАБОТИ ВФМ

Член 57.

Организацијата и работата на ВФМ се уредува со:

1. Статутот на ВФМ, како основен и највисок правен акт на ВФМ.
2. Деловници за работа на органите и работните тела на ВФМ, кои ги носи Собранието на ВФМ.
3. Правилници и Деловници за работа на Органите и работните тела на ВФМ, кои ги носи Управен Одборто на ВФМ.
4. Правилници кои ја регулираат работата во воздухопловните гранки (спортови), а произлегуваат од “Законот за воздухопловство“ и ги носи надлежен државен орган.
5. Правилници за работа во области на воздухопловството, за надлежности делегирани во ВФМ од страна на државен орган.
6. Правилници за работа кои се во склад со Правилниците на
7. Меѓународна воздухопловна федерација (ФАИ).
8. Останати општи акти на ВФМ кои произлегуваат од Статутот, законските прописи и потребите.

Член 58.

Иницијатива за донесување на општите акти на ВФМ, за негови измени и дополнителни може да поднесе секоја здружена членка на ВФМ, орган или стручна комисија на ВФМ.

За поднесената иницијатива одлучува Управниот Одбор на ВФМ. Нацрт на предлогот на општиот акт, измените и дополните ги изработува предлагачот и го доставува до Управениот Одбор на ВФМ за понатамошна постапка.

IX. ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ

Член 59.

ВФМ доделува признанија и награди на поединци и организации за постигања на врвни спортски резултати во воздухопловниот спорт и за значителни придонеси во воздухопловството.

Член 60.

Воспоставување на признанија и награди, критеријумите и условите за доделување, како и начинот на доделувањето, се утврдува со одлука на Управниот Одбор на ВФМ, согласно “Правилникот за награди и признанија”.

Управниот Одбор на ВФМ има право да предлага членови и организации и за други домашни и меѓународни признанија.

Член 61.

За постигања во воздухопловниот спорт, воздухопловството и придонеси во неговиот развој, ВФМ го воспоставува признанието “Илинденка”.

Поблиски одредби за номинација и доделување се дадени во Правилникот за доделување на признанието “Илинденка”.

Член 62.

Во смисла на високо признание, ВФМ може да додели титула “Почесен претседател на ВФМ”.

Одлуката за доделување на оваа признание ја носи Собранието на ВФМ.

Х. ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ВФМ

Член 63.

ВФМ престанува со работа кога за тоа се донесе одлука на Собранието на ВФМ, со двотретинско мнозинство, од вкупниот број на членовите на Собранието.

ВФМ може да престане со работа и по основ на закон.

Собранието на ВФМ донесува одлука на кого ќе му припадне, односно на кого ќе му го пренесе правото за поседување на имотот и надмирување на обврските.

Член 64.

Во случај на престанок со работа на ВФМ, Претседателот на ВФМ е должен во рок од 15 (петнаесет) дена официјално да ги извести Основниот суд, Скопје и другите надлежни органи.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 65.

Општите акти на ВФМ ќе бидат усогласени со овој Статут во рок од 1 (една) година од денот на неговото донесување.

Здружените членки се должни да ги усогласат своите Статути со овој Статут во рок од 6 (шест) месеци од денот на неговото донесување.

До усогласување на постојните општи акти на ВФМ со овој Статут и донесување на нови општи акти на ВФМ, ќе се применуваат постојните општи акти на ВФМ, доколку не се во спротивност со овој Статут.

За измените и дополнувањата на овој Статут и другите измени наложени со закони, Генералниот секретар на ВФМ е должен, најдоцна во рок од 30 (триесет) дена, да ги извести надлежните органи.

Член 66.

Со стапување на сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на Воздухопловната Федерација на Македонија донесен на седницата на Собранието на ВФМ одржана на 05.03.2011 година

Овој Статут стапува на сила со денот на неговото донесување.

Претседател на ВФМ

Владимир Бараковски